



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги како имател на информации, врз основа на член 20 став 1 алинеи 1 и 15<sup>1</sup>, од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 248/18, 27/19) и член 43 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 248/18), а согласно член 20 став 1, член 21 и член 27 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19) и член 88 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/15), постапувајќи по Барањето за пристап до информации од јавен карактер бр. 0305-231/3 од 16.12.2019 година, заведено под наш арх. бр.12-5409/1 од 16.12.2019 година, поднесено од барателот на информација Здружение на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК-Центар за европски стратегии“ од Скопје, ул. Стефан Јакимов 28, 12.2019 година донесе: Дедов бр. на ден

**РЕШЕНИЕ**

**1. ПОЗИТИВНО СЕ ОДГОВАРА** на Барањето за пристап до информации од јавен бр. 0305-231/3 од 16.12.2019 година, заведено под наш арх. бр.12-5409/1 од 16.12.2019 година, од барателот на информација Здружение на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК-Центар за европски стратегии“ од Скопје, со кое се бара следната информација од јавен карактер: “Во нацрт-финансискиот план за 2020 година предвидено е зголемување на ставката за опрема. Ве молиме за подетална информација каков мебел, возила и опрема е предвидено да се набават”.

**2. СЕ ОВОЗМОЖУВА ЦЕЛОСЕН ПРИСТАП** до бараната информација од јавен карактер, и тоа:

- Агенцијата последен пат набави мебел во 2015 година. Со оглед на фактот дека во текот на 2020 година планирано е да се реализираат нови вработувања, се наметна потреба во финансискиот план во 2020 година да се предвидат средства и за таа намена;

- Средствата за возило се наменети за исплата на рати на службеното возило на Агенцијата кое е набавено во 2015 година; и

- Во 2020 година се планира набавка на ИКТ опрема (сервери и компјутери) во вкупен износ од 9.500.000,00 денари, како и за набавка на Систем за управување со документи во износ од 3.540.000,00 денари. Согласно безбедноста политика на Агенцијата, а по појавената потреба за промена на постојните компјутери од постара генерација, се наметна потребата од оваа јавна набавка, чија цел е да

<sup>1</sup> Алинеите 8 и 9 се избришани, види: член 8 од Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.248/18)

Бр. 12-5409/2

Скопје 27.12.2019г.



Агенција за аудио и  
аудиовизуелни  
медиумски услуги

ул. Македонија  
бр.38  
1000 Скопје



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

ја зголеми ефикасноста на вработените, како и да ја зголеми безбедноста на севкупниот ИКТ систем на Агенцијата.

**Образложение**

До Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги како имател на информации, од барателот на информација Здружение на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики "ЕВРОТИНК-Центар за европски стратегии" од Скопје,

преку неговиот застапник / полномошник поднесено е Барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 0305-231/3 од 16.12.2019 година, заведено под наш арх. бр.12-5409/1 од 16.12.2019 година, со кое се бара информацијата од јавен карактер - Во нацрт-финансискиот план за 2020 година предвидено е зголемување на ставката за опрема. Ве молиме за подетална информација каков мебел, возила и опрема е предвидено да се набават.

По извршениот увид во доставеното Барање, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, утврди дека располага со бараната информација од јавен карактер и дека не постојат законски причини за нејзина недостапност, поради што се овозможи целосен пристап до бараната информација, која е наведена во диспозитивот на ова Решение.

Во врска со напред наведеното, врз основа на член 20 став 1 алинеи 1 и 15 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 248/18, 27/19) и член 43 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 248/18), а согласно член 20 став 1, член 21 и член 27 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр.101/19) и член 88 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/15), се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Службен Лице за посредување со информации

Агенција за аудио и аудиовизуелни  
медиумски услуги,  
Директор,

д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ

**Правна поука:** Против ова решение барателот на информација може да поднесе жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.

**Доставено до:**

- Подносителот на барањето за пристап до информации од јавен карактер,
- Службено за посредување со информации на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
- Архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.